

ОДБРАНАТА НА БОШКОСКИ ЧЕКА ГАРАНЦИЈА ОД ХРВАТСКА

Минатата седмица одбраната на ексминистерот за внатрешни работи, Љубе Бошкоски, кој е притворен во Хаг, испратила до хрватското Министерство за правда известување дека случајот "Раштански лозја" е завршен и со второстепена ослободителна пресуда за обвинетите. Досието за финалот на овој судски процес е испратено како дополнување на барањето до

хрватската Влада да даде гаранции за пуштање на нејзиниот државјанин Љубе Бошкоски од притвор.

Еден од адвокатите на Бошкоски, Драган Гоцо, информираше како засега нема одговор од Хрватска, но дека се надева дека наскоро ќе има одлука, а за тоа ќе помогне и известувањето за ослободителната пресуда за "Раштански лозја".



I N F O

I N F O

I N F O

МРТВИ ПТИЦИ ПРЕДИЗВИКАА СТРАВ КАЈ ДЕБАРЧАНИ

Повеќе денови, во центарот на Дебар, на тротоарот имало неколку мртви гугутки, сè додека работници од ЈКП "Стандард" не ги собрале со другите отпадоци.

Надлежните немаат информации од што пцовисале птиците и мислат дека станува збор за пцовисување поради ниските температури. Мртвите птици предизвикаа загриженост кај дебарчани, особено по веста дека има птичји грип во соседна Албанија.



Во Ветеринарната станица "Медика" неодамна беа донесени една пцовисана птица пронајдена кај ХЕЦ "Шпилје" и еден јастреб од периферијата на градот. Анализите не потврдиле присуство на смртоносниот вирус Х5Н1. По наредба на Ветеринарната управа екипе на станицата имунизираа повеќе од 45.000 живина во општините Дебар и Центар Жупа.

На граничниот премин Евзони на македонско-грчката граница се поставени две дезинфекциони бариери, преку кои мора да поминат сите возила кои влегуваат или излегуваат од соседна Грција.

ОДБЕЛЕЖАНИ 63 ГОДИНИ ОД ДЕПОРТАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ



На 12 март, во дворот на Тутунскиот комбинат, пред споменикот беше положено свежо цвеќе, со што се одбележа 63-годишнината од депортирањето на 7.200 македонски Евреи. Цвеќе положија градоначалникот Трифун Костовски, градоначалничката на Општина Центар, Виолета Аларова, амбасадорите на Израел, САД, Велика Британија, Бугарија, Полска, како и претставници од Еврејската заедница на Македонија.

Тие го посетија и градилиштето во близина на црквата "Св. Димитрија", каде што се гради меморијален центар на Евреите. Заменик-министерот за култура Мелпомени Корнети најави дека меморијалниот центар ќе биде целосно завршен за три години.

СПРЕЧЕН ИЛЕГАЛЕН ТРАНСПОРТ НА ДРОГА

Министерството за внатрешни работи работејќи на сузбивањето на организираните криминали, по преземените оперативни-тактички мерки на терен спречи илегален транспорт на дрога на релација Република Турција - Република Македонија, при што заплени 124 кг опојна дрога - хероин, а по дополнително преземените мерки од страна на полицијата се извршени 4 претреси, при што е пронајдено поголемо количество оружје и муниција.



При тоа од слобода се лишени лицата А.Б. (42) од с. Грушино-Скопје, Р.Н. (45) од с. Морани-Скопје, И.Џ. (40) од с.Студеничани-Скопје и П.М. (62) од Берово.

Преземањето на мерките и на активностите се одвиваше под раководство на Одделението за борба против организираните криминали и корупција при ЈО на Република Македонија. При преземените мерки е утврдено дека А.Б. во Република Турција од лицето Н.Н. обезбедило поголемо количество наркотична дрога хероин, за што на почетокот на март годинава, го ангажирал Р.Н. да обезбеди и да изврши транспорт на наркотична дрога од Република Турција

ПАРАДА НА "ДЕНОТ НА РАБОТНИКОТ" ВО МЕЛБУРН

По повод "Денот на работникот", во Мелбурн се одржа парада на повеќе од 100 етнички групи, кои ја презентираа својата култура пред собраниот народ низ улиците на главниот град на Викторија. Во рамките на оваа парада "Мумба 2006", учество зеде и Македонската заедница од Викторија, која беше предводена од групата "Мајовци", КУД "Кочо Рацин" од Скопје и Здруженијата на Македонските културни уметнички друштва од Викторија.



Традиционалната "Мумба", која редовно привлекува повеќе од 100.000 љубители на фолклорот, обичаите и традициите ги пренесува австралиските медиуми. Македонската заедница беше официјално претставена со своето име.

Инаку, во рамките на "Деновите на македонската култура во Австралија", "Мајовци", КУД "Кочо Рацин" и Наум Петрески успешно настапија на 2 концерта и на големиот македонски пикник во Македонскиот парк во Мелбурн.

I N F O

I N F O

I N F O

за Република Македонија. Врз основа на добиени наредби од Истражен судија, извршени се претреси во вкупно три објекти - два во дом во Скопје, еден во угостителски објект "Фонтана", лоциран во Скопје и еден претрес на бачило лоцирано во место викано "Бегова корија", во атарот меѓу селата Грушино и Романовце - Куманово, сопственост на лицето А.Б.

Запленетата дрога достигнува цена околу 370.000 евра. Во тек се мерки и активности за целосно расчистување на случајот, односно откривање на други инволвирани лица, по што ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.

АПЕЛ ЗА ПОМОШ

Седумгодишната Анита Мирчевска од Кочани боледува од церебрална парализа со забавен психомоторен развој и има потреба за лекување во Кралската детска болница во Мелбурн - Австралија. Нејзиното семејство упатува апел до граѓаните за финансиска помош.

Средствата можат да се уплатуваат на жиро-сметка Комерцијална Банка Филијала Кочани
30005000000179
бр. на штедна книшка
1084901-59
Стопанска Банка Филијала Кочани
200000000011050
бр. на штедна книшка
0007068024

Контакт телефон:
++389 75 575-878

ПОЛИТИЧКА И КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ ОД ЈАКИМОВСКИ?!

Самостојниот синдикат на образованието, науката и културата (СОНК) бара политичка и кривична одговорност од министерот за труд Стевчо Јакимовски, бидејќи не ја признавал легитимноста на оваа синдикална организација.
Претседателот на СОНК, Дојчин



Цветановски, се повика на изјавата на државниот советник во Министерството за труд, кој го оспорил легитимитетот на овој синдикат.

"Министерот Јакимовски досега не се огради од изјавата на државниот советник иако присуствуваше на преговорите меѓу СОНК и Владата, па дури и на потпишувањето на Спогодбата. Ако смета дека СОНК не е легитимен, зошто не укажал при преговорите", истакна претседателот на СОНК, Дојчин Цветановски.

ПЕКОЛНА СЕДМИЦА ЗА ВЛАДАТА



Четири компании кои влегоа во трка за купување на мнозинскиот пакет на акции на АД ЕСМ Дистрибуција до 15 март требаше да ги достават своите понуди. Понудите кои пристигнаа до 16 часот, според информациите од агенцијата "Пристиоп", ангажирана од Министерството за економија во делот за односи со јавност во процесот на приватизација, ќе бидат запечатени во посебна кутија во присуство на двајца нотари. Потоа во придружба на претставници од Министерството и еден од нотарите, кутијата ќе биде пренесена во Владата на РМ, каде што ќе бидат сместени во сеф во посебна просторија, која ќе биде запечатена.

Понудите од германската "РВЕ Енерџи", австриската "ЕВН", италијанската "ЕНЕЛ" и чешката "ЧЕЗ", треба да се отворат на 16 март, по што комисијата зад затворени врати ќе продолжи да ја врши оценката на понудите.

Пред Владата на Република Македонија се собраа активистите на "Глас на светлина", со што почна пеколната седмица за Владата, која беше и најавена. Во средата имаше опсада на Владата и на ЕСМ и блокада на 6 раскрсници во градот. Цел на блокадата на Владата е да не им се дозволи на потенцијалните купувачи на ЕСМ да ги достават понудите. До затворањето на неделников, сè уште не се знаеше евентуалниот нов газда на АД ЕСМ Дистрибуција.